

Декември 2012 Бр.134

FOREVER

MACEDONIA





FOREVER



ОПИС И СВОЈСТВА

Неспорен е фактот дека антиоксидантите се особено важни за нашето здравје. Нутриционистите денес најмногу дискутираат за тоа кој плод е најмоќниот антиоксидант, или со други зборови, кој плод содржи најмногу ксантени и има најголем капацитет на апсорбирање на кислородните радикали (ORAC). Pomesteen Power ги има двете, бидејќи претставува патентирана смеса од овошни сокови и екстракти вклучувајќи: калинка, круша, мангостан, малина, капина, сина боровинка и семе од грозје. Вредноста ORAC или капацитетот на апсорбирање на кислородните радикали е индикатор до кој степен еден антиоксидант успева



Forever Pomesteen Power

Овошен напиток со антиоксидантно дејство

да се спротивстави на штетното дејство на слободните радикали. Тој капацитет е многу променлив, дури и доколку се тестира еден ист плод во различни периоди после бербата, вредностите имаат голема варијација. Важно е да се напомене дека сите состојки на Forever Pomesteen Power се на врвот на листата на ORAC вредностите, а највисок е капацитетот на плодовите од калинка и мангостан. Сокот од калинка содржи повеќе полифенолни антиоксиданти од црвеното вино, зелениот чај, соковите од црвени боровинки и од портокал. Освен тоа, тој е

одличен извор на витамините А, С и Е, како и на железо. Мангостанот е популарен плод во Азија. Поради неговиот извонреден вкус кралицата Викторија го прогласила за свое најсакано овошје и оттогаш е наречен "Кралица на плодовите"! Мангостанот е богат со полезните ксантени, а неговиот капацитет на апсорбирање на кислородните радикали е многу висок. Ксантениите се фамилија на моќни антиоксиданти кои ги има во плодовите. Познати се околу 200 вида од овие фитокомпоненти, а 40 од нив се содржат во мангостанот. Пробајте ја неверојатната сила на антиоксидантите од нар, мангостан и други екзотични плодови во Forever Pomesteen Power!

СОСТАВ

Патентирана смеса од: сок од калинка (*Punica granatum*), сок од круша, сок од мангостан (*Garcinia mangostana* L.), сок од малина, сок од капина, сок од сина боровинка, екстракт од семе од грозје, калиум сорбат (за зачувување на аромата), натриум бензоат (за зачувување на аромата).

КОЛИЧИНА

473 мл

ПРЕПОРАКА ЗА ДОЗИРАЊЕ

Промешајте добро пред употреба. Конзумајте по 30 мл дневно, пред јадење. За најдобри резултати, чувајте го во ладилник и конзумајте го до 30 дена по отворањето.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Супер антиоксидант.
- Уникатна комбинација на овошни сокови и екстракти.
- Екзотичен вкус, допадлив за секого.





Да гледаме напред

Како и секој декември, со приближувањето на Нова година, имам желба да размислам за успесите и предизвиците на изминатите месеци. Гледајќи назад кон 2012-та, може да кажам дека беше величествена за ФорEVER. Од последното Супер рели тука во Феникс, преку најавата на новиот Chairman's Bonus, до возбудливата средба на Менаџерите „Орел“ на островот Сардинија. Нема сомнеж дека 2012-та беше година за паметење!

И додека размислувањето за изминатите месеци секако е важно, важна тајна на успехот е да се научиме да гледаме **напред**. Како што кажал Бенџамин Френклин: „Неуспехот во подготовката е подготовка за неуспех.“ Ете затоа декември е идеалниот момент да ја планираме иднината. Еве четири едноставни чекори за целта.

Намалете ги задачите на половина.

Лесно е човек да стане зависен од прекрасното чувство да ги прецртува исполнетите задачи. На сите ни е многу убаво да ставаме плусови во списокот со задолженија, независно дали станува збор за исфрлање на сметот, купување на авио билети за одмор или телефонски контакт со пет нови луѓе секое утро. Но всушност голем дел од задачите кои сами си ги задаваме, не допринесуваат за ниту една од нашите цели во животот и сигурно не ни помагаат да развиваме успешен бизнис со ФорEVER. Разгледајте го внимателно списокот со задачи и јасно и точно определете си ги **приоритетите**. Видете што можете да тргнете, за да си ослободите време за продуктивни дејности. Не заборавајте дека не треба да ги жртвувате најважните нешта заради најнебитните.

Прегледајте ги своите цели.

Колку често замислувате што би сакале да постигнете во животот? Може да ви се чини како луксуз, но всушност е особено продуктивно да одделите време и заедно со сопругот/та или со близок пријател да ревидирате како си го претставувате својот живот. Не пропуштајте да ги разгледате сите нивоа во него – лично, духовно, граѓанско и професионално. Нафрлајте конкретни идеи како си ги претставувате секоја од тие сфери во идната година и во следните 25 по неа. Не заборавајте дека целите треба да са **конкретни, измерливи, постигливи, реалистички** и да имаат **определен рок**. Секоја треба да одговара на тие критериуми.

Запишете ги и споделете ги.

Читав за студија направена пред неколку години која покажала дека луѓето кои ги запишуваат целите црно на бело

Претседател и главен генерален директор на ФЛП
Рекс Моган



и ги споделуваат со пријател, постигнуваат просечно 33% поголем успех во реализирањето од оние кои само ги формулираат. Во тој случај работи принципот на отчетноста. Кога целта е запишана на хартија и е споделена со друг, човек веќе се чувствува одговорен не само пред самиот себе, туку и пред оној со кого ја споделил.

Следете го напредокот.

Друг важен чекор во истата таа студија е тоа што учесниците испраќаат неделни „отчети“ на пријателот. Тоа од нив бара не само лично да го следат напредокот, туку и да пријават на некој друг како се справуваат. Направете си список со дневни, седмични, месечни, годишни и доживотни цели и закачете го на место кое го гледате секој ден. Споделете ги со член од семејството или со близок пријател. Создадете си навика да го следите напредокот и на еднакви интервали да се отчитате на блиските. Бидете сигурни дека ќе се вклучите во 33% од успешните.

Како што знаете декември е и последниот месец во кој можете да се квалификувате за учество на првото Глобално рели на ФорEVER во 2013 г. на Хаваите. Условите се едноставни – треба да реализирате вкупен обем од најмалку 1500 б. во рамките на календарската година. Така ќе имате незаборавен настан кој ќе вклучува неверојатни обуки, уште впечатливи награди, одлични забави и доволно слободно време за прошетки низ островите. Сè уште имате време да ја довршите квалификацијата и убеден сум дека ќе успеете. А за оние кои за малку нема да успеат, сега е идеалниот момент да го поставите планот за догодина. Генерал Џорџ Патон, познат по командувањето за време на Втората светска војна кажал: „Добар план денес е подобар од перфектен план утре.“ Затоа одделете малку време во декември и нацртајте ја картата на мечтите. Сигурен сум дека ќе го постигнете успехот кон кој се стремите!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



Драги пријатели,

И да располагате со најдобрите производи на светот, со најдобрата фирма како свој партнер, со најдобриот систем, обединети во неверојатна можност, ако немате начин на мислење кој ќе ве стимулира да го правите неопходното за сето тоа да работи за вас, тоа нема да ви е од корист.

Секогаш околу Бадник луѓето си прават ретроспектива на изминатата година и тоа е одличен момент да се навратиме на можностите кои ги имаме. Ние лично сметаме дека запознавањето со ФорEVER го промени нашиот живот. Станавме сведоци како ФорEVER го промени животот и на илјадници околу нас, како во Бугарија и Македонија, така и во многу други држави во светот. Сигурни сме дека истото може да се случи и со секој од вас.

Но многумина кои ги сретнавме по патот, сè уште чекаат „погоден“ момент. Чекаат сè наоколу идеално да се подреди, за да започнат. Едно нешто ни стана јасно во изминатите години – животот не зависи од она што се случува наоколу, туку од тоа што го правиме ние за да се случи. Тука ќе си дозволиме да цитираме еден американски бизнисмен, автор и

мотиватор, кој влијаел со своите публикации и обуки на многу луѓе во светот на патот кон нивниот личен успех. Неговото име е Џим Рон и тој кажува:

„Насоката на ветерот не одредува каде ќе пловиме, туку како ќе ги поставиме платната. Ветерот за сите е еден и ист – ветер на разочарувањата, ветер на можностите, ветер на промената... Социјалниот, економскиот или политичкиот ветер дуваат еднакво за сите. Каде ќе не однесат тие зависи од начинот на кој ние лично ќе ги поставиме платната.“

Во предвечерието на Новогодишните и Божиќните празници сакаме да споделиме дека сме многу среќни што сме едно семејство со сите вас. Вие самоуверено пловите кон својот успех и ако имате потреба од корекција на курсот, таа зависи единствено од вас и од никој друг. Правете го неопходното доволно често и нема да има околност која ќе ги попречи на промената во вашиот живот. Среќни сме што заедно сме дел од најдобрата бизнис можност на светот и сигурни сме дека во следната година уште многу луѓе ќе пловат во нашата насока.

Ви посакуваме на вас и на најблиските среќни Божиќни празници и успешно добредојде на Новата 2013-та година! Бидете здрави, полни со ентузијазам и никогаш не се откажувајте!


Засекогаш ваши,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



Sonya®



Студеното време, сувиот воздух во затоплените простории и острите температурни промени во текот на зимата се сериозни искушенија за кожата. Сувиот воздух дома и на работното место ви ја одзема влагата на кожата, додека студениот надворешен воздух го разрушува нејзиниот заштитен слој. Истовремено се променува и размената на материји во неа - со намалувањето на температури-те кожата одделува помалку масти. Всушност, при одредена температура, масните жлезди целосно престануваат да функционираат. Затоа имаме голема потреба од правилна и секојдневна нега на кожата. За таа цел, одлични се кремите и лосионите со алое вера на ФорEVER. Бодлика-вото пустинско растение содржи многу хранливи материји кои ја одржуваат убавината на кожата и се особено корисни во зимскиот период.

Убава кожа во текот на зимата со помош на производите на ФорEVER Ливинг

Нема значење каков тип на кожа имате, бидејќи во текот на зимата сите се соочуваме со еден ист проблем - истовремената потреба од влага и масти. Нега која ја посветуваме во текот на пролетта и летото за нашата кожа добро да изгледа, во зимскиот период не е доволна. Во текот на зимата најизложени на сувиот студ се лицето и рацете, бидејќи често се незаштитени. Ке ви дадеме совети како да ја заштитите кожата во текот на студените месеци.

Често наједноставното решение ни е на дофат. Козметичарите препорачуваат: наутро посегнете по ноќниот крем, наместо дневниот на кој сте навикнале. Ноќните креми секогаш се похранливи, зошто треба да ја регенерираат кожата додека спие. Доколку ја користите регенеративната програма со алое "Цветот на младоста", во текот на зимскиот период ви го препорачуваме **регенеративниот ноќен крем** и за дневна нега. Тој е обогатен со алое вера, колаген, еластин, витамини и корисни масла. Во текот на ноќта ја регенерира кожата, а во текот на студените зимски денови се претвора во нејзин заштитен штит.

Ако пак сте го избрале комплетот за нега на кожа "Соња", ваш зимски сојузник ќе биде **кремот со алое за длабоко навлажување на кожата**. На еден неповторлив начин тој ќе ја угасне жедта на вашата кожа, предизвикана од наглите

температурни промени. Екстрактот од борова кора ги има можеби најсилните антиоксидантни својства кои се откриени во природата. Тој се бори со слободните радикали и допринесува за зачувување и појачување на колагенот во кожата. Според научниците, борбата со слободните радикали е еден од најдобрите начини за спротивставување на предзнаците на стареењето. Екстрактот од боровова кора е искombиниран со чист стабилизирани гел од алое вера, серамиди и хидратирачки состојки од најново поколение.





Сите тие допринесуваат за доставување и задржување на влагата длабоко во внатрешните слоеви на кожата, за да се регенерира и зачува нејзиниот младешки изглед.

Друга можност за подобрување на балансот помеѓу мастите и влагата во кожата во зимскиот период е ефективно да ја дополните својата секојдневна нега со други производи. Секојдневното нанесување на **затегнувачкиот лосион за лице** можете да го збогатите со прекрасниот течен регенеративен антиоксидант за лице **Алфа-Е фактор**. Неговите драгоцени состојки го омекнуваат и хидрираат лицето и го штитат од штетното влијание на студот и ветерот. Ако пак во периодот на студената сезона вашето лице биде изложено на безмилосните сончеви зраци во комбинација со заслепувачко белиот и рефлектирачки снег, никако не заборавајте да се заштитите со **Лосионот за заштита од сонце со алое вера**. Тој е со фактор 30 и ја штити кожата од штетното влијание на UVA и UVB зраците. Ја хидрира, воедно и ја штити кожата на лицето од опекотини. По изложувањето на сонце, одлично ќе се чувствувате ако ја омекнете вашата кожа со нежниот **лосион со алое вера**. Во него моќта на алоето е искombинирана со масло од јојоба, витамин Е, колаген и еластин. Идеален е за нанесување по вашите активности на отворено под сончевите зраци, бидејќи ја смирува кожата која е раздразнета од зимското сонце.

Во текот на студените денови можете од корен да го промените начинот на кој се грижите за својата кожа. Важно е само да ја задоволите поголемата потреба од масти, бидејќи во зимскиот период кожата ги впива како сунѓер. Ако се сомневате дека **комплетот за нега на кожа "Соња"** не е доволен за потребите на вашето лице за време на зимскиот период, можете во зимата да го замените со програмата **"Цветот на младоста"**. Производитите во овој комплет се похранливи и ја штитат вашата кожа од ветерот и студот. Или можете да го смените само дневниот крем. Ако вообичаено го користите лосионот со алое, во текот на зимата можете да го замените со похранливиот **хидрантен лосион со алое** или пак со **кремот со алое и прополис**.

По толку многу совети за одржување на кожата во зимскиот период, да не ги изоставиме нежните и чувствителни усни, кои студот лесно може да ги испука. Прекрасна заштита за нив е балсамот за усни со алое и јојоба- **Алое липс**. Оваа формула содржи стабилизирани алое вера гел, јојоба и пчелен восок, кои ги чуваат усните од студ и ветер.

Дали знаете дека за време на зимскиот период кожата има потреба и од внатрешно снабдување со влага? Пијте по два литри вода дневно во комбинација со **гелот од алое вера**, за да си изградите добра внатрешна основа за зимска заштита.





FOREVER
FOREVER



Алое ден Штип 2.11.2013




Алое ден К. Паланка 3.11.2013





Маркетинг обука 15.11.2012



Forever Aloe2Go Џебно алое

Вие ги сакате полезните својства на гелот од алое вера. Го сакате и слаткиот, хранлив вкус и антиоксидантната сила на Pomegranate Power, кој содржи калинка, круша, мангостан, малина, капина, боровинка и екстракт од гроздово семе. ФорEVER Ливинг го искористи најдоброто од двата пијалока и ги искомбинира во една паковка која е удобна за носење. Можете да ја испиете еднократната доза "Џебно алое" во секое време и на секое место-на работа, во колата или дури и на планина. Едноставно извадете ја меката паковка од вашиот џеб, skinете го горниот дел и испијте ја вкусната и корисна комбинација од алое и најдобрите овошни антиоксиданти. "Џебното алое" ви нуди вкусен прилив на енергија и го поткрепува вашето тело со сложени јаглехидрати. Комбинацијата од освежувачкиот сладок вкус на мангостанот (наречен "кралица на овошјето", поради извонредниот вкус) и алое вера гел, претставува најдобар антиоксидантен коктел. Вашиот имунолошки систем ќе биде во одлична форма и вие ќе знаете зошто! Калинката содржи повеќе антиоксиданти отколку сините боровинки, зелениот чај или виното. Мангостанот е овошје со најголема содржина на ксантени, кои според некои истражувања имаат подобро влијание врз имунитетот отколку витамините Ц и Е. Гелот од алое вера по природен пат го јакне имунитетот благодарение на високата содржина на полисахариди и други природни имуностимулатори. Имајќи ги во предвид овие резултати заедно со одличниот вкус и удобната паковка за носење, ние сме сигурни дека секогаш ќе го имате при рака "Џебното алое".



FOREVER



Aloe Lips

Балсамот за усни со алое и јојоба, Aloe Lips, смирува, омекнува и ги навлажнува испуканите и суви усни и не дозволува појава на херпес. Заштити ва дури и во најекстремните атмосферски услови.

Тој е идеална прва помош при убоди од инсекти, лесни осипи и изгореници. Со својата компактна големина лесно го собира во вашата чанта.

Ако вашите усни би можеле да зборуваат, би посакале Aloe Lips!



СООПШТЕНИЕ

**Работна сабота во декември е
22.12.2012.**

**Последен работен ден во 2012
е петок- 28.12.2012.**

НОВО!!!НОВО!!!НОВО!!!

**ДОСТАВА НА
ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША
АДРЕСА**

Како да порачате:

Едноставно јавете се на телефон 02/ 2465846 и кажете го вашиот дистрибутерски број и производите кои ги порачувате. Следниот ден ја добивате порачката на домашна адреса. Порачката ја плаќате во готово на доставувачот.

Трошоци за достава се следни:

- До 5 кг плаќате 210 ден за услугата достава до вашиот дом.
- Над 5 кг плаќате 260 ден за услугата достава до вашиот дом.

**Квалификации за
ноември 2012**

**ТОП 10 -
НЕМЕНАЏЕРСКИ
БОДОВИ**

1. Др.Снежана Контра
2. Др.Роза Гелевска
3. Славица Донакова
4. Вера Златковска
5. Николина Ѓорѓиева
6. Катерина Трајчевска
7. Слафко Михајловски
8. Елена Андреевска
9. Зорка Малинова
10. Стевица Димовска

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Славица Донакова
4. Др.Снежана Контра
5. Др.Роза Гелевска
6. Катерина Трајчевска
7. Вера Златковска
8. Николина Ѓорѓиева
9. Елена Андреевска
10. Зорка Малинова

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;
тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;
факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за ноември 2012

Асистент Супервизори



1. Апостолова Емилија - Штип

2. Бурназовска Тања - Куманово

3. Василеви Вера и Дејан - Крива Паланка

4. Витановски Валентина и Марјан - Куманово

5. Георгиеви Стојка и Благојчо - Делчево

6. Гогов Васко - Струмица

7. Додевска Марија - Куманово

8. Ѓоковиќ Валентина и Сашо - Скопје

9. Ѓорески Јулијана и Борче - Прилеп

10. Каранфиловски Валентина и Слаѓан - Куманово

11. Китанска Димитриеска Викторија и
Димитриески Андреја - Скопје

12. Колеви Милица и Станимир - Штип

13. Милошевски Зорица и Горан - Куманово

14. Стојановски Катица и Јонче - Штип

15. Тапшановски Нада и Живко - Скопје

16. Тасевски Пацка и Бранко - Штип

17. Цветковски Радмила и Васко - Битола

Aloe Blossom Herbal Tea

Чај од цветовите на алое и други билки

Ова е најдобриот чај на пазарот- со цветови на алое и исклучителна арома на канела и ѓумбир од Кина, пријатен мирис на каранфилче од Мадагаскар, смирувачки анис (комплексен зачин) од Јамајка, свежи кори од портокали (полни со Ц витамин), кардамон, копар, камилица, листови од капина и ѓуппета sylvestre. Тој природно има ниска содржина на калории и е без кофеин. Вкусот му е уште понеповторлив доколку се искombineира со нашиот чист мед Forever Bee Honey.

